



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

1830

Službeni vjesnik SR
Makedonije91001 Skopje
tab 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изле-
гува во издание на српскохрватски,
односно хрватскосрпски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата —
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644

Недела, 17 октомври 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 62

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 10 динари. —
Претплатата за 1982 година изнесува
1.140 динари. Рок за рекламации 15
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број 1. Пошт. факс 226. — Теле-
фони: Централна 650-135; Уредништво
651-855; Служба за претплата 651-732;
Телекс 11756

681.

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Зако-
нот за мерките за ограничување на пазарот и на
слободниот промет на стоки и услуги од интерес
за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр.
28/75), врз основа на усогласените ставови со над-
лежните републички и покраински органи, Сојуз-
ниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТО- РЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО

Член 1

Заради порационално користење на моторниот
бензин и дизел-горивото, организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со промет на дерива-
ти од нафта на мало можат да продаваат мо-
торен бензин и дизел-гориво за моторните возила,
тракторите, комбајните, велосипедите со мотор,
пловните средства, земјоделските, шумарските
и занаетчиските и градежните машини, на кои по-
стои правото на сопственост, само врз основа на бо-
нови.

Член 2

Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво
за патничките возила на кои постои правото на
сопственост се издаваат за едномесечна потрошу-
вачка во количество од 40 литри по едно регистри-
рано возило.

Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво
им се издаваат на сопствениците за едномесечна
потрошувачка по едно регистрирано возило, вело-
сипед со мотор, односно пловно средство, и тоа за:

	Литри
1) товарните возила регистрирани за личен труд	500
2) другите товарни возила	300
3) тракторите	350
4) мотоциклите	10
5) велосипедите со мотор	5
6) чамците за спорт и рекреација и јахтите	5
7) чамците за дополнителна дејност	20
8) чамците за стопанска дејност	50
9) рибарските чамци	150
10) бродовите за стопанска дејност	300

По исклучок од одредбата на став 1 од овој
член, боновите за моторен бензин и дизел-гориво
на корисниците на патнички автомобили набавени
според посебни прописи (по основ на инвалидитет)
им се издаваат за едномесечна потрошувачка во
количество од 100 литри.

Член 3

Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво
за патничките такси-автомобили на кои постои пра-
вото на сопственост се издаваат во количество од
300 литри по едно возило за едномесечна потрошу-
вачка.

Член 4

Боновите за моторен бензин и за дизел-гориво
за земјоделските, шумарските, занаетчиските и гра-
дежните машини на кои постои правото на сопстве-
ност се издаваат во количеството што ќе го опре-
дели надлежниот орган во републиката, односно
автономната покраина.

Боновите за дизел-гориво за комбајни и нере-
гистрирани трактори на кои постои правото на соп-
ственост се издаваат за едномесечна потрошувачка,
и тоа за:

	Литри
1) комбајните за периодот од 1 јуни до 31 декември	300
2) тракторите	350

Член 5

За возилата што имаат регистарски таблички на
дипломатските и конзуларните претставништва и
мисии на странски држави и на претставништвата
на меѓународните организации и на нивниот персо-
нал во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на странските трговски, сообраќајни,
културни и други претставништва, на странските
дописништва и на странците — странски дописници,
односно постојани службеници на странските до-
писништва, боновите за моторен бензин и за ди-
зел-гориво им се издаваат според нивните потреби,

Член 6

Странско физичко лице што користи патнич-
ко возило, товарно возило, јахта или моторен ча-
мец со странска регистрација или изнајмено пат-
ничко возило (rent-a-car) регистрирано во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, и
граѓанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија со престој во странство, под услов
да поседува патничко возило со странска регистра-
ција можат да купуваат моторен бензин, односно ди-
зел-гориво на бонови купени од Авто-мото сојуз-
от на Југославија во странство или во земјата
преку овластените менувачи.

Член 7

Распределба на боновите на корисниците врши
надлежниот орган во републиката, односно авто-
номната покраина.

Трошоците на печатењето на боновите ги подне-
сува корисникот на боновите, и тие изнесуваат 0,40
динари по еден бон.

Наплатата на трошоците за печатењето на боно-
вите ја врши организацијата на здружен труд што
се занимава со прометот на дериватите од нафта на
мало и ги уплатува во буџетот на федерацијата.

Во случај на продажба на возилото и на дру-
гите средства од член 1 на оваа уредба, новиот
сопственик нема право на бонови за периодот за
кој тие бонови се издадени.

Член 8

Боновите од чл. 2 до 5 на оваа уредба се изда-
ваат за 1982 година однапред за периодот октом-
ври-декември, а за 1983 година — за периодот ја-
нуари-октомври, во апоени од 5, 10, 20 и 50 литри.

Член 9

Во текуштиот месец можат да се користат боновите издадени за тој месец и неискористените бонови од претходните месеци.

Член 10

Боновите се издаваат на донесувач.

Содржината, формата и бојата на боновите се утврдени во Описот на боновите што е приложен кон оваа уредба и сочинува нејзин составен дел.

Член 11

Бонот се изработува од специјално заштитена хартија.

Видот на специјално заштитената хартија ќе се утврди со договорот што ќе го склучи функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на пазарот и општостопански работи со организацијата на здружен труд на која и се доверува печатењето на боновите.

Боновите не смеат да се пуштаат во слободна продажба.

Член 12

Организациите на здружен труд од член 1 на оваа уредба се должни, во своите книговодствени евиденции, да обезбедат посебни податоци по количествата и вредностите на продадениот моторен бензин и дизел-гориво на бонови. Тие организации при предавањето на дизелниот пазар за продадениот моторен бензин и дизел-гориво на бонови на надлежната организациона единица на службата на општественото книговодство ќе и поднесат посебен извештај по количествата и вредностите на продадениот моторен бензин и дизел-гориво на бонови, со приложени бонови, заради спроведување на контрола.

Организационите единици на службата на општественото книговодство од став 1 на овој член —

ОПИС НА БОНОВИТЕ

Боновите за моторен бензин и дизел-гориво се печатат на филигранска хартија со воден знак на СФРЈ.



Форматот на боновите е 11,8 × 4,6 cm.

Боновите се печатат во апоени од: 5, 10, 10, 20 и 50 литри.

Изглед на бонот:

На левата страна на бонот на бела подлога се печати грбот на СФРЈ и нумерацијата со црвена боја со буквен префикс и 7 цифри.

На десната страна на бонот се печати тонската подлога и соодржен текст.



Ќе составуваат за состојбата на 15, и во последниот ден во месецот — извештај за продадените количества моторен бензин и дизел-гориво на бонови, по видови и количества на гориво и составените извештаи ќе ги доставуваат до централите на службата на општественото книговодство во републиките и во автономните покраини, во рок од три дена од денот на истекот на пресметковниот период. Централите на службата на општественото книговодство во републиките и во автономните покраини ќе состават кумулативни извештаи и ќе ги достават до Службата на општественото книговодство на Југославија и до надлежните органи за работи на пазарот и за промет на републиките и автономните покраини во наредниот рок од три дена. Службата на општественото книговодство на Југославија е должна да достави кумулативен извештај за Социјалистичка Федеративна Република Југославија до Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи во наредниот рок од три дена.

Член 13

Оваа уредба се применува од 20 октомври 1982 година.

Член 14




Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 423
12 октомври 1982 година
Београд

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Иланинц, с.р.

Прилог



682.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, член 10 точка 4 од Законот за здружување во Заедница на југословенското електростепанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78) и точка 5 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА И ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

Член 1

Во Уредбата за мерките за намалување на потрошувачката и за штедење на течните горива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81), во член 4 се додаваат пет нови ставови, кои гласат:

„За греење на станови, деловни простории, деловни згради и образовни установи температурата не може да биде поголема од 19°C, со отстапувања од + — 1°C.

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува на објектите на здравствените организации и домовете за остарени лица и на детските градинки.

Температурата во деловните простории во времето кога не се користат мора да се намали до 14°C.

Сезоната на греење не може да почне пред 15 октомври и не може да трае подолго од 15 април.

Греењето на просториите во текот на денот не може да почне пред 6 часот и не може да трае подолго од 21 часот.“.

Член 2

Во член 7 став 1 точка 3 по зборот: „уредба“ се додаваат зборовите: „и ако не се придржува кон пропишаните температури на почетокот и на крајот на сезоната на греењето и на почетокот и на крајот на греењето во текот на денот“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п. бр. 418

6 октомври 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

683.

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПОСЛОБЕНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Заради штедење и рационално користење на електричната енергија, на организациите на здружен труд што вршат дистрибуција на електрична енергија им се забранува испораката на електрична енергија:

1) за јавно осветлување на улиците, плоштадите и другите објекти над 50% од вообичаеното осветлување под услов со тоа да не се загрозува минималниот сигурносен обем;

2) за улични и други светлечки реклами и осветлување на излезите над сигурносните, односно минималните потреби;

3) за греалки што служат за загревање на станови, деловни и погонски простории во кои постои централно греење;

4) за рефлектори на отворените спортски стадиони, на кои се одржуваат јавни спортски, културно-уметнички приредби, освен кога на тие стадиони се одржуваат меѓународни спортски приредби;

5) за емитирање на телевизиски програми по 22 часот во работен ден, а во петок и сабота и во денот спроти празник — по 23 часот;

6) на преку 95% од потрошувачката на домаќинствата остварена во истиот период претходната година.

Забраната на испораката на електрична енергија предвидена во став 1 точ. 1 до 5 на овој член е прв степен на ограничување, а забраната на испораката на електрична енергија предвидена во став 1 точ. 1 до 6 на овој член е втор степен на ограничување.

Член 2

Прв степен на ограничување, во смисла на оваа уредба, се заведува кога производството на електрична енергија и другата расположива електрична енергија од увоз е помала за 5% од потребата на потрошувачката во земјата, или кога на подрачјето на една или на повеќе републики и автономни покраини или недостасува повеќе од 10% од потрошувачката на електрична енергија во истиот период претходната година.

Втор степен на ограничување, во смисла на оваа уредба, се заведува кога производството на електрична енергија и другата расположива електрична енергија од увоз е помала за 8% од потрошувачката во земјата, или ако на подрачјето на една или повеќе републики и автономни покраини недостасува повеќе од 15% од потрошувачката на електрична енергија остварена во истиот период претходната година.

Член 3

Електростопанските организации ќе вршат меѓусебни испораки на електрична енергија што ќе ја заштедат врз основа на член 1 од оваа уредба, согласно со Самоуправната спогодба за заедничката работа во Југословенскиот електроенергетски систем и со другите самоуправни општи акти склучени во рамките на Заедницата на Југословенското електростопанство, водејќи при тоа сметка да се постигне приближно ист степен на задоволување на потребите на потрошувачката на електрична енергија во републиките и автономните покраини, на кои оваа енергија им се испорачува.

Член 4

Оваа уредба ќе се применува до регулирањето на оваа материја со Општествениот договор за мерките за зголемување на производството и за штедењето и ограничувањето на потрошувачката на електрична енергија, а најдолго до 31 март 1983 година.

Член 5

Сојузниот извршен совет утврдува кога настатиле условите за ограничување на испораката на електрична енергија од прв, односно втор степен на ограничување, врз основа на предлог од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 424

14 октомври 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

684.

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 59/81), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Член 1

Во Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/82) во член 1 став 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, потрошувачки кредити можат да се даваат со полагање на сопствено учество во готови пари од најмалку:

1) 93% — за купување на печки на масло за горене екстра — лесно (ЕЛ) и на масло за горене лесно — специјално (ЛС);

2) 60% — за купување на мебел и текстилни производи.

Во став 3 по зборот: „јаглен“, се додаваат зборовите: „печки и шпорети на цврсти горива“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 417

6 октомври 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

685

Врз основа на член 71 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82) и член 129 став 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински орган, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Уредбата за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80, 47/80, 8/81 и 4/82) во член 22 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Делот од личниот доход што работната единица во странство може да им го исплатува со девизите од член 20 на оваа уредба на работниците упатени на привремена работа во странство, заради изведување на инвестициони работи зависно од животните и работните услови во одделни земји не може да изнесува повеќе од 70% од вкупниот личен доход што работникот ќе го оствари.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 422
12 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планиќ, с. р.

686.

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 и став 3 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЛЕБОТ

Член 1

Организациите на здружен труд и лицата што вршат стопанска дејност со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните не можат да пуштаат во промет леб кој е потежок од 800 грама.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 421
12 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планиќ, с. р.

687.

Врз основа на член 179 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ДИНАРИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ИМААТ ПРАВО ДА ГИ ИЗНЕСАТ ОД ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Заради отстранување на настанатите растројства од член 177 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, се воведува обврската за полагање депозит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија, и тоа:

1) при првото излегување од Југославија во износ од 3.000 динари;

2) при секое следно излегување од Југославија во истата година — во износ кој за 2.000 динари е поголем од износот на депозитот што е положен при претходното излегување од земјата.

Член 2

Депозитот од член 1 на оваа уредба се полага кај овластената банка или кај поштенската штедилница за што овластената банка или поштенската штедилница издава соодветна потврда.

Депозитот од став 1 на овој член не може да се подигне пред истекот на една година од денот на полагањето на депозитот.

Член 3

Средствата положени по основ на депозитот од член 1 на оваа уредба овластената банка и поштенската штедилница се должни во рок од 3 дена да ги уплатат на посебна сметка на нивната задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија.

Член 4

Обврската за полагање на депозитот од член 1 на оваа уредба не се однесува на:

1) граѓаните што се наоѓаат на привремена работа во странство и на членовите на нивното потесно семејство кои се со нив настанети во местото на привремениот престој во странство;

2) членовите на потесното семејство на граѓаните што се наоѓаат на привремена работа во странство, кои им доаѓаат во посета;

3) граѓаните што, согласно со меѓународните договори за малограничен промет што го склучила Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се вработени во странство или се школуваат во странство;

4) југословенските граѓани што се вработени во странство преку домашните организации на здружен труд и нивните асоцијации, односно преку органите на општествено-политичките заедници;

5) граѓаните кои патуваат службено во странство, граѓаните што се непосредни извршители во меѓународниот сообраќај, (авионски, железнички, поморски, речен, автомобилски сообраќај), како и на водачите на туристичките агенции при водењето на туристи во странство во организирани аранжмани;

6) граѓаните што одат на лекување во странство по упат и одобрение на надлежните институции;

7) граѓаните во двосопственички промет.

Граѓаните во малограничниот промет во текот на годината можат петпати да ја поминат границата без полагање на депозитот од член 1 на оваа одредба.

Потврди на граѓаните и на членовите на нивното потесно семејство што имаат престој во странство и потврди на членовите на потесното семејство што заминуваат во посета на граѓаните кои се наоѓаат на привремена работа во странство, им издава надлежниот орган во местото на живеалиштето на тие граѓани.

Член 5

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап овластената банка, односно поштенската штедилница:

1) ако издаде потврда за положен депозит на граѓанин кој не положил динарски депозит во износот пропишан во член 1 од оваа уредба (член 1);

2) ако во рок од три дена не го уплати износот на динарскиот депозит на посебна сметка на нејзините задолжителни резерви кај Народната банка на Југославија (член 3).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во овластената банка, односно поштенската штедилница со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 6

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанинот кој не ќе положи депозит и нема потврда од овластената банка или поштенската штедилница за положен динарски депозит согласно со одредбите на чл. 1 и 2 од оваа уредба.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 429
14 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

638.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и член 36 став 4 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80 и 3/81), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТИТЕТО НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ПРЕЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБАТА НА ДЕВИЗИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Девизите што ќе ги внесат или примат од странство граѓанските правни лица и ги продаваат на овластената банка и на овластениот менувач или ги стават на девизна сметка или девизен штеден влог кај овластената банка или кај поштенската штедилница.

Девизните сметки и девизните штедни влогови гласат на име.

2. Граѓаните и граѓанските правни лица ги користат девизите од девизната сметка или девизниот штеден влог во оној вид девизи во кој ги депонираат.

На барање од граѓаните и од граѓанските правни лица, овластената банка може да изврши замена на една конвертибилна валута во друга конвертибилна валута за потреби на плаќање во странство и за трошоци за патување во странство.

На барање од граѓаните и граѓанските правни лица, девизната сметка или девизниот штеден влог во конвертибилна валута може да се води и во ди-

нарска противвредност на таа валута (во конвертибилни динари), со право на купување на која и да е конвертибилна валута за потреби на плаќање во странство и за туристички патувања во странство и за купување на одделни производи од домашно производство во земјата.

3. Девизите ставени на девизна сметка или девизен штеден влог, граѓаните и граѓанските правни лица можат да ги користат:

1) за плаќања во странство што се однесуваат на увозот на стоки и на други плаќања за лични потреби на сопственикот на девизната сметка и за потребите на членовите на неговото семејство (брачен другар, деца, родители, браќа и сестри);

2) за купување на хартии од вредност што организациите на здружен труд ги издаваат во смисла на член 89 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Граѓаните и граѓанските правни лица можат девизите ставени на девизна сметка или девизен штеден влог трајно да ги орочат кај овластената банка во вид на подарок — легат за хумани и општи општествени и корисни намени. Каматите во девизи на така орочените девизи, можат да се користат за потребите и намените утврдени со правилата на легатот, согласно со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

4. Југословенските граѓани, кои девизите ги стекнале со привремена работа во странство, можат динарите што произлегуваат од продажбата на тие девизи од нивната девизна сметка или нивниот девизен штеден влог да ги користат, врз основа на потврдата за продажба на девизи и врз основа на потврдата на органот надлежен за работи на вработувањето, во републиката, односно автономната покраина, кој води евиденција за упатувањето на работниците на работа во странство, за купување на производите од домашно производство (во понатамошниот текст: производите) утврдени со оваа одлука.

Под производи од став 1 на оваа точка се подразбираат производите од домашно производство, и тоа:

1) производите од став 1 на тарифниот број 1 на Тарифата на основниот данок на промет која претставува составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот кои служат за крајна потрошувачка;

2) патничките автомобили од точ. 1 и 2 став 1 на тарифниот број 6 на Тарифата на основниот данок на промет;

3) машините за миене садови од точка 1 став 1 на тарифниот број 10 на Тарифата на основниот данок на промет;

4) производите од точ. 1 до 16 и точка 20 на тарифниот број 11 на Тарифата на основниот данок на промет;

5) производите од тарифниот број 12 на Тарифата на основниот данок на промет;

6) производите од точка 1 на тарифниот број 9 на Тарифата на основниот данок на промет (сите видови производи изработени со повеќе од 2% злато и други благородни метали, вклучувајќи ги и производите од сребро чија продажна цена без данокот не ја преминува вредноста од 5.000 динари по едно парче).

Производите од став 2 на оваа точка можат да ги купуваат, под условите од оваа одлука, и југословенските граѓани кои постојано се вработени во странство преку домашните организации на здружен труд и нивните асоцијации, односно преку органите на општествено-политичките заедници, под услов, на таа работа да поминале најмалку три месеци, што се докажува со потврда издадена од односните домашни организации на здружен труд и од нивните асоцијации, односно од органите на општествено-политичките заедници.

Потврдата од став 1 на оваа точка се издава со период на важење од една година.

Производите од став 2 на оваа точка можат под условите од оваа одлука да ги купуваат и југословенските граѓани кои девизите на својата девизна сметка ги стекнале преку наследство од странство, авторски хонорари од странство и заштеди од службени патувања во странство што се докажува со потврда издадена од надлежниот орган за наплатените девизи по основ на трансфер на наследството од странство, односно со потврда за исплатата на авторски хонорар од странство, односно со решението за упатување на службен пат во странство и со потврда за износот на девизите исплатени за таа цел.

5. Граѓаните од точка 4 став 1 на оваа одлука можат да вршат уплата за производите од став 3 на таа точка и за потребите на членовите на своето семејство (брачен другар, деца, родители, браќа и сестри) под условите од точка 6 на оваа одлука.

6. На продажбата на производите од точка 4 на оваа одлука, не се плаќа основен данок на промет на производите, ако прометот на тие производи е извршен под условите и на начинот што се пропишани со оваа одлука.

7. Организациите на здружен труд што ги продаваат производите од точка 4 на оваа одлука се должни, за продадените производи да водат посебна евиденција, согласно со чл. 12 и 23 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, со тоа што за износот на вкalkулираниот а неналплатен основен данок на промет ќе ја намалат продажната цена.

8. Организациите на здружен труд — производители на производите од точка 4 на оваа одлука можат, под условите под кои на граѓаните им ги продаваат производите од оваа одлука, да одобрат покуси рокови на испораката и други погодности што тие организации можат да ги обезбедат во своето работење.

9. Производите од точка 4 на оваа одлука југословенските граѓани што се наоѓаат на привремена работа во странство можат, под условите и на начинот утврден со оваа одлука, да ги купуваат:

1) со динари што потекнуваат од продажбата на ефективни странски пари, банкарски чекови и кредитни писма кои гласат на конвертибилни девизи на овластениот менувач;

2) преку меѓународна парична картичка што ја издава странски издавач (емитент) во продажните места што склучиле договори за овој начин на продажба;

3) со еврочек кој гласи на динари, издаден од странска банка.

4) со дознака на својата девизна сметка кај странска банка.

Ако југословенските граѓани на привремена работа во странство ги купуваат производите од точка 4 на оваа одлука на начинот утврден во одредбата под 1 став 1 на оваа точка, овластениот менувач им издава потврда за износот на динарите што потекнуваат од продажбата на ефективни странски пари, банкарски чекови и кредитни писма кои гласат на конвертибилни девизи, на пропишаниот образец. Оваа потврда се издава за период на важење од една година.

Фактурната вредност на продадените производи намалена за износот на основниот данок на промет, мора да биде иста како износот на динарите назначен во потврдата од став 2 на оваа точка.

10. Корисниците на дознаките што се исплатени преку меѓународни поштенски или банкарски уплатници во динари, можат во рок од 10 дена од денот на приемот на динарската противвредност, приме-

ните динари да ѝ ги предадат на овластената банка или на поштенската штедилница која, на девизната сметка или на девизниот штеден влог, ќе го положи девизниот износ на кој гласи уплатницата.

11. Упатство за спроведувањето на одредбите од точ. 4 до 8 на оваа одлука дава сојузниот секретар за финансии во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи.

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за користење на девизите што граѓани и граѓански правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажба на девизи и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/82).

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 404

12 октомври 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с.р.

689.

Врз основа на член 137 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ И ДА СЕ ПЛАЌААТ ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СТРАНСТВО И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите под кои можат да се користат и да се плаќаат трошоците на претставништвата и на делегатите во странство и другите трошоци на работењето со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77, 17/78, 5/80, 34/80, 64/80 и 56/82) во точка 3 став 1 одредбата под 3, став 2 зборовите: „личните доходи на персоналот на претставништвата и на делегатите“ се заменуваат со зборовите: „делот од личниот доход на персоналот на претставништвата и на делегатите што се исплатува во девизи и се користи за животни трошоци во односната земја“.

По одредбата под 3 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Височината на делот од личниот доход на персоналот на претставништвата и на делегатите што се исплатува во девизи и се користи за животните трошоци во односната земја, се утврдува со самоуправен општ акт на општественото правно лице под услов височината на така утврдениот личен доход да не може да биде поголема од 80% од утврдениот личен доход за плаќање во земјите на конвертибилното подрачје, што поголема од 60% од утврдениот личен доход за плаќање во земјите со кои е склучен договор за клириншки начин на плаќање.“

Височината на делот од личниот доход од став 3 на оваа одлука се однесува и на персоналот на деловните единици во смисла на член 62 од Законот за вршењето на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), на работниците што општественото правно лице ги упатува на работа во заедничко стопанско претставништво во странство, на работниците што општественото правно лице ги упатува на работа во странство врз основа на спогодба за научна, културно-просветна и техничка соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други земји, на работниците што заминуваат на работа во странство, заради вршење, организирање и координирање на воспитно-образовната дејност во странство, како и на работниците што организацијата на здружен труд ги упатува во странско претпријатие заради вршење на производствени работи, услуги и други работи и им исплатува личен доход.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 428
14 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

690.

Врз основа на член 86 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО

1. Домашни физички лица и странски физички лица што во Социјалистичка Федеративна Република Југославија имаат живеалиште или привремен престој подолг од три месеци, можат да увезуваат, внесуваат и примаат од странство и да купуваат од консигнационите складови на странски фирми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: да увезуваат) предмети што очевидно им служат за нивни лични потреби (предмети на личен багаж) и лични подароци за членовите на нивното семејство (брачен другар, родители, деца), ако живеат во заедничко домаќинство, до вредност од 1.500 динари.

2. Лицата од точка 1 на оваа одлука можат предметите што ќе ги користат за потребите на своето домаќинство да ги увезуваат само ако ги купуваат од организациите на здружен труд што застапуваат странски фирми и држат консигнациони складови на странски стоки, или ако ги купуваат во странство со посредство на организациите на здружен труд регистрирани за вршење на работи на надворешнотрговски промет.

Лицата што на привремена работа во странство поминале непрекинато најмалку една година, односно лицата што престојувале во странство најмалку пет години непрекинато и што се враќаат или се доселуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, можат предметите од став 1 на оваа точка да ги увезуваат непосредно од странство, во рок од шест месеци од денот на враќањето, односно доселувањето.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, лицата што одделни предмети ги добиваат на меѓународни спортски и други манифестации и странските физички лица што привремено престојуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а што повеле постапка за добивање на одобрение за постојано населување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно за добивање на државјанство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, можат тие предмети непосредно да ги увезуваат од странство.

3. Домашните физички лица што на работа во странство поминале непрекинато најмалку две години или 24 месеци во три последовни години и што се доселуваат, односно враќаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, можат да ги увезуваат основните средства што им се потребни за вршење на дозволена дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓаните, односно што им се потребни заради здружување во договорна организација на здружен труд, до количеството и вредноста пропишани со Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/82).

Лицата од став 1 на оваа точка можат да увезуваат и основни средства што им се потребни за вршење на дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните дозволена со законот, чија поединечна царинска основица не го преминува износот од 400.000 динари.

4. Лицата од точка 3 на оваа одлука што самостојно вршат рибарска дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните како основно занимање, можат да увезуваат рибарски бродови чија должина е до 14 метра, односно до 30 тона носивост или со депласман до 65 тона, резервни делови за тие бродови и предмети и прибор што им се неопходни за вршењето на таа дејност, а чија царинска основица не преминува вкупна вредност од 100.000 динари годишно.

5. Лицата што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, можат да увезуваат резервни делови за одржување на увезените основни средства.

6. Лицата што вршат производствена дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, можат да увезуваат репродукционен материјал што им е неопходен за вршењето на таа дејност, а чија царинска основица не ја преминува вкупната вредност од 100.000 динари годишно, а лицата што вршат услужна дејност — можат да увезуваат репродукционен материјал чија царинска основица не ја преминува вкупната вредност од 50.000 динари годишно.

7. Лицата што се занимаваат со културно-уметничка и сценско-музичка дејност и што се зачленети во соодветни здруженија, можат да ја увезуваат опремата потребна за вршење на односната дејност, чија поединечна царинска основица не ја преминува вредноста од 150.000 динари и репродукционен материјал чија царинска основица не ја преминува вкупната вредност од 20.000 динари годишно.

8. Лицата од точка 2 став 2 на оваа одлука се должни при увозот да поднесат до надлежната царинарница потврда издадена од дипломатското, односно конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство или потврда издадена од органот во републиката односно автономната покраина надлежен за работи на вработувањето преку кој се упатени на работа во странство, ако тој орган за тоа

води евиденција, или потврда од организацијата на здружен труд што ги упатила на работа во странство дека на работа во странство поминале непрекинато најмалку една година, а ако не можат да прибават ниедна од тие потврди, времето поминато на работа во странство го докажуваат на друг соодветен начин (со патна исправа, со соодветна исправа од странска служба за социјално осигурување или од странскиот работодавач, со пријава, односно одјава на престојот во странство и сл.).

Лицата од точка 2 став 3 на оваа одлука се должни при увозот да поднесат до надлежната царинарница потврда од организаторот дека предметите што ги увезуваат ги добиле на меѓународни спортски и други манифестации или потврда од соодветен сојуз на Југославија, односно здружение, односно доказ дека повеле постапка за добивање на одобрение за постојано населување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно потврда дека повеле постапка за добивање на државјанство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

9. Лицата од точка 3 на оваа одлука, покрај доказите од точка 8 став 1 на оваа одлука дека поминале на работа во странство непрекинато најмалку две години или 24 месеци во три последовни години, се должни да поднесат до надлежната царинарница и докази дека ги исполнуваат условите за користење на повластите од Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици.

10. Лицата од точка 4 на оваа одлука се должни, покрај доказот од точка 8 став 1 на оваа одлука дека поминале на работа во странство непрекинато две години или 24 месеци во три последовни години, да поднесат потврда од надлежниот одгав на републиката, односно автономната покраина дека ги исполнуваат условите за вршење на дејноста за чие вршење го увезуваат бродот.

11. Лицата од точка 7 на оваа одлука што се занимаваат со културно-уметничка дејност се должни при увозот на поднесат до надлежната царинарница потврда дека се членови на соодветно здружение, а лицата што се занимаваат со сценско-музичка дејност — потврда од соодветно републичко, односно покраинско здружение чии се членови.

12. При увозот на репродукционен материјал, во смисла на оваа одлука, надлежните царинарници од оригиналот на потврдата ја отпишуваат вредноста на увезениот репродукционен материјал. Ако репродукциониот материјал се купува од конвигнационен склад на странски стоки, отпис на вредноста на купениот репродукционен материјал врши организацијата на здружен труд што ја застапува странската фирма.

13. Основните средства и опремата увезени според одредбите од оваа одлука не можат да се продадат ни отуѓат на друг начин пред истекот на рокот од две години од денот на извршениот увоз.

Ако лицата од точ. 3, 4 и 7 на оваа одлука, по истекот на рокот од став 1 на оваа точка, ја отуѓат увезената опрема, односно основните средства, должни се тоа отуѓување да му го пријават на надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина, во рок од 30 дена од денот на отуѓувањето.

14. Царинарницата нема да дозволи лицата од точка 1 на оваа одлука да увезат предмети што не се наведени во оваа одлука, ниту тие предмети ќе ги царини туку со тие предмети ќе постапува според одредбите од член 204 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79 и 12/82).

15. Лицата од точка 1 на оваа одлука можат, покрај предметите наведени во оваа одлука, да увезуваат и предмети за кои со Царинскиот закон и со други прописи и меѓународни договори е предвидено ослободување од плаќање царина, а во согласност со тие прописи, односно меѓународни договори.

16. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на увозот на моторни возила од страна на физички лица и на делови за моторните возила наведени во точка 2 на Одлуката за условите под кои домашни физички лица можат да увезуваат моторни возила од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77, 44/78 и 37/80).

17. Објаснение за тоа кои предмети очигледно служат за лични потреби на лицата од точка 2 на оваа одлука и за потребите на членовите на нивно семејство, како и кои предмети се сметаат како предмети на домаќинството во смисла на точка 2 од оваа одлука дава, по потреба, Сојузната управа за царини.

18. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/82).

19. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 416

14 октомври 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планиќ, с.р.

691.

Врз основа на член 7 од Законот за условите и начинот на располагање и користење на остварените конвертибилни девизи во плаќањето спрема странство и за задолжувањето во странство во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/82), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖАТ ДА ГИ ПРЕБИВААТ ДОЛГУВАЊАТА И ПОБАРУВАЊАТА СО СТРАНСТВО ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ ВО 1982 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите под кои организациите на здружен труд можат да ги пребиваат долгувањата и побарувањата со странство во конвертибилни девизи во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/82) по точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Ако е во прашање извоз и увоз на стоки по одобрена компензациона работа со странство, народната банка може да одобри пребивање на долгувањето со побарување и пред извршениот извоз и увоз по таа работа.

За издавање одобрение во смисла на став 1 од оваа точка не е потребно исполнување на условите од точка 1 одредба под 2 на оваа одлука.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 402
6 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планиниќ, с. р.

692.

Врз основа на член 356 став 2 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

**ЗА КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ОД ПРИ-
МАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ
ВО 1982 ГОДИНА**

1. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе купуваат хартии од вредност и ќе им даваат кредити на банките врз подлога на тие хартии и на странски хартии од вредност, во согласност со одредбите на точ. 7 до 12 од Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/82, 30/82 и 48/82) — (во понатамошниот текст: Одлука за мерките) со тоа што процентот од одредбите на точ. 10 до 12 на Одлуката за мерките се применува во височина од 50%.

2. Кредитите за кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово на конвертибилното подрачје, банките можат да ги користат од примарната емисија во периодот од 1 октомври до 31 декември 1982 година, до височина од 40% од состојбата на дадените кредити во согласност и под условите од точка 15 на Одлуката за мерките.

3. Кредитите за кредитирање на производството и за подготвување на стоките за извоз банките можат да ги користат од примарната емисија, во периодот од 1 октомври до 31 декември 1982 година, до височина од 40% од состојбата на дадените кредити во согласност и под условите од точка 19 на Одлуката за мерките, со тоа што вкупниот обем на тие кредити на територијата на една република, односно автономна покраина не може да биде поголем од 35% од состојбата на кредитите од примарната емисија дадени за кредитирање на намените од точ. 15 до 18 и точ. 21 и 22 на Одлуката за мерките, освен за износот за кој тој обем е намален на териториите на другите републики и автономни покраини.

4. Кредитите за кредитирање на сезонските залихи на пченка и шеќерна репка банките можат, во периодот од 1 октомври до 31 декември 1982 година, да ги користат од примарната емисија до височина од 60%, а кредитите за кредитирање на маслодајни култури — до височина од 65% од состојбата на дадените кредити, во согласност и под условите од точка 27 на Одлуката за мерките.

Народната банка веднаш ќе го запре користењето на кредитите на банките од став 1 на оваа точка кога органите на пазарната инспекција ќе утврдат и ќе поднесат пријава дека корисникот на кредитот за намените од тој став вршел откуп по цени повисоки од пропишаните.

Истовремено со примената на мерките од став 2 на оваа точка, банките ќе му го забранат понатамошното користење на кредитот на крајниот корисник против кој е поднесена пријава до органите на пазарната инспекција и ќе пристапат кон

наплата по веќе дадените кредити за намените од став 1 на оваа точка, независно од пропишаните, односно договорените рокови.

5. При купувањето на хартии од вредност и давањето кредит за намените од оваа одлука, ќе се применуваат во сè одредбите на Одлуката за мерките, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

6. Оваа одлука останува во сила додека врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи не се регулираат прашањата што се уредени со оваа одлука, а најдоцна до 31 декември 1982 година.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 426
14 октомври 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планиниќ, с. р.

693.

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство и со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗМЛУВАЊЕ НА ПЧЕНИЦАТА

1. Преработувачите на пченица ќе должат да вршат измелување на пченицата така што од 100 кг пченица со 1,80% пепел, 2% примеси и 13% влага, да се добива најмалку 80 кг брашно. Се признава 1% растур а другото ги претставува споредните производи од преработката на пченицата.

2. Процентот на измелувањето од 80% не се однесува на пченицата со хектолитарска маса помала од 74 кг.

3. Ако пченицата има пепел повеќе од 1,80%, количеството на брашното се намалува, а количеството на споредните производи се зголемува за 0,5% за секој 0,1% пепел над 1,80%.

4. Ако пченицата има примеси повеќе од 2%, количеството на брашното и на споредните производи сразмерно се намалува, а количеството на примесите се зголемува за секој процент на примеси над 2%.

Ако пченицата има примеси помалку од 2%, количеството на брашното и на споредните производи сразмерно се зголемува, а количеството на примесите се намалува за секој процент на примеси под 2%.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-3693/3
29 септември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во број 5 од 19 февруари 1982 година објавува:

Закон за висината на аконтациите на личните доходи на работниците во основните организации на здружен труд што покажуваат загуба;

Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот;

Закон за изменување на Законот за езерската пловидба.

Во број 6 од 26 февруари 1982 година објавува:

Уредба за највисоките износи на дневниците и другите трошеци и за надоместоците на работниците во Воздухопловната служба на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за утврдување на работите и работните задачи во органите на управата надлежни за внатрешни работи чија тежина и посебни услови битно влијаат врз намалувањето на работната способност на работниците;

Одлука за премија на пченицата за родот во 1982 година;

Одлука за премија на сончогледот, сојата и ма-слодајната репка за родот во 1982 година;

Одлука за премија на шеќерната репка за родот во 1982 година;

Одлука за висината на дневниците за службени патувања на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Во број 7 од 27 февруари 1982 година објавува:

Одлука за определување највисоки цени за надоместокот за користење на радиодифузни приемници;

Одлука за пропишување мерка за непосредна општествена контрола на цените — определување на највисоки цени на услугите во железничкиот патнички сообраќај;

Упатство за користење и употреба на обрасците за извршување на одделни изборни дејствија утврдени со Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници.

Во број 9 од 10 март 1982 година објавува:

Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението против заразни болести во 1982 година.

Во број 13 од 25 март 1982 година објавува:

Закон за републичките органи на управата;

Закон за определување на републички секретари и други функционери што раководат со репуб-

лички органи на управата и со републички организации, кои се именуват од редот на членовите на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за дополнување на Одлуката за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за утврдување висината на надоместокот за одвоен живот од семејството;

Одлука за утврдување висината на надоместокот на трошоците за работа на терен.

Во број 14 од 1 април 1982 година објавува:

Закон за дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето;

Општествен договор за застапеноста и изучувањето на странските јазици во организациите за основно воспитание и образование и организациите за средно образование;

Самоуправна спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби во областа на образованието и научните дејности на републичките самоуправни интересни заедници во 1982 година.

Во број 15 од 10 април 1982 година објавува:

Деловник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Пречистен текст).

Во број 18 од 26 април 1982 година објавува:

Закон за изменување и дополнување на Законот за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година;

Закон за изменување на Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти;

Закон за дополнување на Законот за патишта;

Закон за гаранција по кредитот на Работната организација за производство на филмови „Вардар-филм“ — Скопје;

Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести;

Одлука за подготвување и донесување измени и дополнувања на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија од 1981 до 1985 година;

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите наменети за потребите на Републиката и на општините за 1982 година;

Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1981 година.

Во број 20 од 7 мај 1982 година објавува:

Одлука за избор на претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за избор на потпретседатели на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за избор на претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за избор на претседател на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за избор на претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за избор на членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за избор на делегацијата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Одлука за избор на претседател на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за избор на членови на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за именување на републички секретар, претседатели на републичките комитети и директор на Републичкиот завод за општествено планирање;

Одлука за именување секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Во број 21 од 25 мај 1982 година објавува:

Одлука за избор на претседател на Претседателството на СРМ;

Одлука за именување секретар на Претседателството на СРМ;

Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Извршниот совет, на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за намалување на стапките на задолжителниот заем за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година;

Решение за назначување потсекретар за државна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Во број 22 од 27 мај 1982 година објавува:

Правилник за педагошката евиденција и документација во организациите за средно образование и воспитување.

Во број 23 од 29 мај 1982 година објавува:

Просторен план на Социјалистичка Република Македонија;

Насоки, мерки и услови за спроведување на Просторниот план на Социјалистичка Република Македонија.

Во број 24 од 2 јуни 1982 година објавува:

Закон за пријавување и испитување потеклото на имотот.

Во број 29 од 19 јули 1982 година објавува:

Завршна сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година;

Решение за именување претседател и членови на Комисијата на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за давање согласност за примане на работа нови работници во републичките органи на управата, републичките организации и правосудните органи.

Во број 31 од 28 јули 1982 година објавува:

Закон за споменици и спомен-обележја.

Во број 32 од 7 август 1982 година објавува:

Деловник на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија.

Во број 35 од 1 септември 1982 година објавува:

Упатство за водењето на статистика за извршувањето на казните затвор, малолетнички затвор и заводските мерки.

СОДРЖИНА:

Страна

681. Уредба за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-гориво — — —	1501
682. Уредба за дополненија на Уредбата за мерките за намалување на потрошувачката и за штедење на течните горива —	1503
683. Уредба за посебните услови за испорака на електрична енергија — — —	1503
684. Уредба за измена на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити — — —	1504
685. Уредба за дополнение на Уредбата за изведување на инвестициони работи во странство — — —	1504
686. Уредба за посебните услови за прометот на лебот — — —	1505
687. Уредба за полагање депозит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија — — —	1505
688. Одлука за користењето на доvizите што граѓаните и граѓанските правни лица ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог и за условите и начинот на продажбата на одделни производи од домашно производство за динари што потекнуваат од продажбата на девизи и за ослободувањето од плаќање на основниот данок на промет на тие производи —	1506
689. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за условите под кои можат да се користат и да се плаќаат трошоците на претставништвата и на делегатите во странство и другите трошоци на работењето со странство — — —	1507
690. Одлука за условите под кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од странство —	1508
691. Одлука за дополнение на Одлуката за условите под кои организациите на здружен труд можат да ги пребиваат должувањата и побарувањата со странство во конвертибилни девизи во 1982 година —	1509
692. Одлука за купување на хартии од вредност и за давање кредити на банките од примарната емисија за определени намени во 1982 година — — —	1510
693. Наредба за начинот на измедување на личните — — —	1510

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.